

NOKIA N93

Компанијата Nokia го претстави најновиот модел во серијата N, Nokia N93 - хибриден мобилен телефон, камера и компјутер. Главна карактеристика на телефонот е тоа што поседува 3,2 мегапикселна камера (максимална резолуција на фотографиите 2.048x1.536 пиксели) со оптички леќи Carl Zeiss, 3x оптички зум, автофокус, висококвалитетни DVD записи. Димензиите на телефонот му се 118,2x55,5x28,2 mm, а тежи 180 грама. Има 50 MB вградена меморија, microSD слот (поддржува до 2 GB). N93 работи на WLAN, 3G (WCDMA 2100), EDGE, GSM (900/1800/1900). Поседува оперативен систем



Symbian v 9.1 Series 60 3rd Edition, FM приемник и аудио плеер. Исто така, поддржува и тродимензионални игри. Се очекува на пазарот да се појави во јуни 2006 година, а цената ќе изнесува 550 евра.



ПРЕПОЗНАВАЧ НА ЛИЦА

Доколку ви здодее внесувањето шифри за логирање во вашиот компјутер и доколку палецот веќе ви е "излижан" од автентикација на уредите за читање отпечатоци од прстите, овој нов производ овозможува лесно и едноставно логирање.

Snappy Face Recognition системот е револуционен производ за автентикација на корисниците. Овој уред го скенира вашето лице и врз основа на линиите на лицето и другите биометриски информации овозможува логирање во компјутерските системи. Лицето го снима камера со резолуција од 1.3 мегапиксели, а наменет е за "мобилен животен стил", бидејќи е мал и преносен. Освен авторизацијата на корисниците, овој уред, кој тежи само 120 грама, служи и за фотографирање и за снимање видеоклипови. Snappy face Recognizer моментно е достапен само во Европа, а цената му е околу 100 американски долари.



SAMSUNG D900

Наскоро успешната D серија на Samsung ќе биде дополнета со нов модел. Не треба да ја спомнуваме популарноста на моделите D500 и D600, а по перформансите се чини дека и D900 ќе тргне по нивните стапки. Станува збор за најтенкиот лизгачки телефон на светот, кој е тенок само 13 милиметри и преполн со нови технологии и опции кои можевме да ги посакаме. Телефонот има димензии од 103 x51x13 mm и тежи 93 грама. Дисплејот кај D900 е QVGA со големина од 2.1 инчи и резолуција од



240x320 пиксели, а сликата на него е совршена. Кога на овој дисплеј ќе ја додадеме и резолуцијата на камерата од 3 мегапиксели, која D900 ја поседува, станува јасно дека снимањето и прегледувањето на фотографиите на него ќе биде совршено и уживање. Што

се однесува до просторот за зачувување на податоците, овој модел на Samsung, освен вградената меморија од 80MB има простор и за miniSD мемориска картичка, кој поддржува картички со капацитет до 2GB. Од останатите опции ќе го спомнеме TV-out излезот, со чија помош податоците од овој мобилен можат да се прегледуваат и на TV. Нормално, тука е и Bluetooth-от, како и MP3 плеерот. Со овој модел, Samsung ја заокружи трилогијата на неверојатно тенки мобилни телефони, кои наскоро треба да се појават на пазарот - P900, X820 и D900.

MOTOROLA CAPRI

Објавени се ексклузивните фотографии на новиот Motorola мобилен телефон - моделот Capri. Дизајнот потсетува на веќе култниот Razr, а не е многу различен ниту во однос на дебелината на самиот уред. Во однос на техничките податоци официјално не се знае



ништо, но постојат шпекулации дека би требало да има miniSD/TransFlash приклучок за проширување на меморијата и камера со резолуција од околу 2.2 мегапиксели. Благодарение на сличностите со својот примерок, кога моделот Razr ќе се појави на пазарот несомнено ќе има добра минливост кај потрошувачите.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ